



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на НРМ“ излегува по потреба. Раконисите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Сабота, 15 април 1961
Скопје

Број 12

Год. XVII

Претплатата за 1961 год. изнесува 1.500 дин. Овој број чини 48 дин. Жиро сметка број 802-11/1—698.

69.

На основа точка 6 став 1 од Општото напатствие за здобивање стручна спрема на работниците со практична работа во претпријатието („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 54/52 год.), во врска со член 35 од Уредбата за пренесување на работите во надлежност на сојузните и републичките органи на управата („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 26/56 год.) и член 39 од Законот за органите на управата во Народна Република Македонија („Службен весник на НРМ“ бр. 14/56 год.), Секретаријатот за труд на Извршниот совет донесува

ПРОГРАМА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ПОЛАГАЊЕ ИСПИТ ЗА КВАЛИФИКУВАН И ВИСОКОКВАЛИФИКУВАН РАБОТНИК ОД ПРЕХРАНБЕНАТА СТРУКА

I

Во програмата за испит за квалификуван и висококвалификуван работник од прехранбената струка („Службен весник на НРМ“ бр. 3/57 год.) во списокот на занимањата по реден број 24 под II се додаваат нови редни броеви со следните занимања од шеќерната индустрија:

25. Дифудант
26. Дефекосатурант
27. Ракувач на филтрација
28. Отпарувач на шеќерен сок
29. Кувач на шеќер
30. Ракувач на центрафуги
31. Ракувач со варцилница
32. Ракувач на сушара
33. Сушач на резанци
34. Манипулант на рафинерија
35. Манипулант на сировинара
36. Сушач на шеќер.

II

По точка 10 под II се додава нова точка која гласи:

- 11) Производител на шеќер

A. ПРОГРАМ ЗА ИСПИТ ЗА КВАЛИФИКУВАН РАБОТНИК

ПОСЕБЕН ДЕЛ — ПОСЕБНО ЗА СЕКОЕ ЗАНИМАЊЕ

Занимање: Дифудант

I. Практичен дел

На практичниот дел од испитот, кандидатот треба пред испитната комисија да покаже потребно

стручно познавање кое обезбедува успешно и самостојно обавување на сите предвидени работи во занимањето Дифудант, како што се: припремање и пуштање во погон на дифузната апаратура, регулирање на нивото на мешалицата спрема бројот на обртаите на пумпата за резанец, четење на тракаста вага и пресметување на количината на преработената репка за одредено време, регулирање на нивото на торањот. Регулирање на нивото на торањот. Регулирање на температурата на свежата вода, водата од пресите и циркулациониот дифузен сок и др. Контрола на целокупната дифузна апаратура преку централната табла за управување. Контрола на дифузијата спрема лабораториските резултати. Презимање потребни мерки во случај на влошувањето на дифузијата. Одвлекување и пресметување во тежински проценти на репката.

II. Теоретски дел

1. Технологија во производството на шеќер

Подетално

Дифузија и во што се таа заснива. Дифузија на шеќерот од Келиите на шеќерната репка. Кој резанец се смета за квалитетен и кои се услови за добивање на квалитетен резанец. Какво е влијанието на квалитетниот резанец во работата на дифузниот торењ и квалитетот на добиениот сок. Познавање принципот на работата на станиците што и претходат на дифузијата. Употреба на водата за дифузија. Греење на дифузниот торањ: причини и начинот на загревањето. Детално познавање на конструкцијата и арматурата на дифузниот торењ. Врската на дифузниот торењ со останатите станици во шеќераната. Довод на вода и пара. Одвлекување на сокот — водата од пресите и излужениот резанец. Успорена и убрзана дифузија. Познавање на инструментите за мерење на температура, притисок, количината на течностите и нивното читување. Начин на работа при преработка на репката од различен квалитет: здрава, свената, натрула, замрзната итн. Причините и начинот за отклонување на губитоците на дифузијата, инфекција и начини на спречување. Поим за чистота на дифузниот сок и неговото значење за понатамошна преработка.

Занимање: Дефекосатурант

I. Практичен дел

На практичниот дел од испитот кандидатот треба да покаже потребно стручно познавање кое обезбедува успешно и самостојно обавување на

сите предвидени работи во занимањето дефекосатурант, како на пример: самостојно ракување со процесот дефекосатурација, регулирање на уредите за аутоматско дозирање; на погонскиот сок (преку прстенастата вага и вентури цевката), за варово млеко и сатурационен гас) преку реглерите и нивната контрола преку Ph метрите) и друго. Користење на лабораториските резултати (алкалитет и кречни соли) и примена на истите во процесот. Контрола на целокупната апаратура за дефекосатурација преку централната табла за управување. Самостојно извршување на проба со ладен притисок на еден од загревачите. Извршување на потребни работи во врска со одржувањето на вентилите: раставување, чистење, брушење, составување и монтажа за еден вентил за сок, гас и пара.

II. Теоретски дел

I. Технологија во производството на шеќер

Подетално

Добивање на жива (негаснета) вар во печката за вар и познавање на суровината (камен, кокс) за тој процес и нивниот продукт (жива вар и јагленороден диоксид). Добивање на варово млеко. Опис на правилната работа на дефекосатурацијата и познавање на сите сметњи поради неправилна работа.

Поврзаност на станицата за дефекосатурација со останатите станици во шеќераната. Познавање на конструкцијата на телата за дефекосатурација и целокупната арматура, како и конструкцијата за распределба на варовото млеко, сатурациониот талог и друго.

Доводот и одводот на сокот, довод на пареата за греење како и предгреење на загревачите. Познавање на инструментите за мерење на температура, притисок и за титрирање.

Орсагов апарат, бирета $n/2$, $8 n/28$ HCL и NaOH, исто така и индикаторите што се употребуваат.

Теоретскиот процес на I и II сатурација — во општи црти.

Занимање: Ракувач на филтрација

I. Практичен дел

На практичниот дел од испитот кандидатот треба да покаже потребно стручно познавање, кое обезбедува успешно и самостојно обавување на сите предвидени работи во занимањето ракувач на филтрација и тоа:

Самостојно раководење со работата на целокупната филтрација. Пуштање, запирање, испладување, чистење и облекување на Беутел — филтрите. Пуштање во погон, запирање, чистење и облекување на вакуум филтерите. Транспорт на муљот. Познавање и оценување на материјалот за филтрација, постапка со употребениот материјал, припрема на карбофин, инфузориска земја, како и нивното значење за филтрацијата. Работа за одржување на станицата по кампањата.

Извршување на сите потребни работи во врска со одржувањето на вентилите и славниците за фил-

терите: раставување, чистење, брушење, составување и монтажа на по еден вентил за сок и пареа.

II. Теоретски дел

1. Технологија во производството на шеќер

Подетално

Филтрација. Влијание на разните фактори на брзината на филтрацијата, како на пример: квалитет на муљот, температурата на сокот, квалитетот на филтер-марамите, притисок на сокот. Детално познавање на процесот на чистење на сокот. Врсти и начин на испладување на сатурациониот муљ. Состав на сатурациониот муљ: квалитет, количина и употреба.

Причини за лоша работа на вакуум филтерите и нивното отклонување. Влијание на муљниот сок на квалитетот на добиениот редок сок.

Губитоци на шеќерот на филтрацијата. Познавање на средствата за чистење на сокот (карбофин, инфузориска земја и др.), средства за филтрација (памук, лен, јута и др.) и нивните својства. Теорија на испладувањето на сатурациониот муљ. Утврдување составот на сатурациониот муљ, количина и намена. Начин за утврдување губитоците на шеќерот на вакуум филтерите.

Занимање: Отпарувач на шеќерен сок

I. Практичен дел

На практичниот дел од испитот кандидатот треба да покаже потребно стручно познавање кое обезбедува успешно и самостојно обавување на сите работи во занимањето одпарувач на шеќерен сок и тоа: самостојно ракување со отпарната станица. Извршување на сите потребни работи во случај на недостаток на редок сок. Преземање мерки во случај на брз пораст на притисокот во отпарката. Промена на цевките во огревната површина и пробање до ладен притисок. Извршување на потребните работи во врска со одржувањето на еден вентил за пареа и сок: раставување, чистење, брушење, составување и монтажа.

II. Теоретски дел

1. Технологија во производството на шеќер

Детално

Топлина. Својство на водената пареа. Принципи на отпарување на вода и сок во отпарните тела. Повеќекратно отпарување на водата. Услови за добро предавање на топлината. Причини и следствија од стварањето на каменецот на огревните површини. Врсти пареа, кои се употребуваат за работа на отпарната станица и нивните особини. Утврдување на количината на реткиот сок, отпарната вода и добивање на густ сок од 100 кгр. репа. Опис на поедините тела и нивното меѓусебно сврзување во отпорната станица. Врсти на отпарни тела. Врсти на отпарни станици со обзир на притисокот што владее во поедините тела. Начин на одвод на кондензациите и нивната употреба. Инструменти за мерење на притисокот, температурата и густината на сокот. Поврзаност на отпарната станица со останатите станици во шеќераната: котловницата, вакуумите, загревачите и др. Важност од рамно-

мерното опремање на бридовите пари за нормалната работа на отпарката. Влијание на висината на нивото на сокот во телата за добра работа на отпарувањето. Карамелизација на шеќерот и услови под кои се врши истата. Мерки за нејзиното спречување. Почнување со работа на отпарката на отпарната станица. Нормална работа на отпарната станица. Исладување на отпарната станица. Преварување (искување) на отпарната станица со цел на чистење. Механичко чистење на огревната површина. Абнормалноста во работата на отпарната станица, причини и начин на нивното отстранување. Видови работа на одржување на отпарната станица.

Занимање: **Кувар на шеќер**

I. Практичен дел

На практичниот дел од испитот кандидатот треба да покаже потребно стручно познавање кое обезбедува успешно и самостојно обавување на сите работи предвидени во занимањето кувар на шеќер и тоа: самостојно варење на еден од следните врсти продукти на шеќер:

- шеќеровина за кристал
- шеќеровина на средни продукт и
- шеќеровина на задни продукт.

Вршење оправки на грејната комора, на вакуум апаратите со вршење проба со ладен притисок. Да се изврши демонстража, чистење, брушење, составување и монтажа на еден вентил за пареа и еден за сок.

II. Теоретски дел

I. Технологија во производството на шеќер

Детално

Хемиски состав на производите (соковите и сирупите). Растворливост на шеќерот во вода. Својство на процесот кристализација. Појава на топлината и својство на водената пареа. Употреба на снижениот притисок, вакуумот и стварање на вакуумот, Барометарска кондензација и нејзиното регулирање. Конструкција и работа на вакуум апаратите со уредите што му припаѓаат. Подробен опис на поедините фази при ракувањето на шеќеровините.

Начин на варење на еден од врстите производи: кристал, средна или задна шеќеровина. Постапка со шеќеровината по испуштањето од апаратот (мешање во ладилниците).

Тешкотии при варењето и начин на отстранувањето. Подробно познавање на постапките со шеќеровините при центрифугањето (делење на сирупите: афинација). Примена на аналитичките податоци за работа при варењето. Познавање на економската страна при употребата на разни врсти пареа при варењето, а нарочно во врска со работата на отпадната станица. Работи за одржување на вакуум апаратите по кампањата. Врска на вакуум станицата со останатите станици во фабриката и координација на работата.

Занимање: **Ракувач на центрифуги**

I. Практичен дел

На практичниот дел на испитот кандидатот треба да покаже потребно стручно познавање, кое обезбедува успешно и самостојно обавување на сите предвидени работи во занимањето ракувач на центрифуги и тоа: самостојно раководење со центрифугите за два или повеќе производи. Регулирање на работата при пуштањето на шеќеровината во коритата кај центрифугите.

Контролирање на работата на мешалицата и шнековите на рсфежерантите, како и транспортните средства за центрафугираните шеќер. Препремање на сирупот мешање и мешање на шеќеровината предцентрифугите. Контролирање на температурата на шеќеровината пред центрифугирањето. Регулирање на центрифугите: време на центрифугирањето, делење на сирупите, време на дековање со вода и со пареа. Користење на лабораториските резултати при оваа регулација. Работата на пумпите за одвлекување на сирупите и осигурување место за понатамошна преработка на сирупите. Контролирање квалитетот на шеќерот при излезот од центрифугите. Отстранување на сите сметњи за постигнување на прописен квалитет. Координирање на работата од центрифугите до спремата на готовата стока.

Поврзаност на останатите станици во фабриката со работата на центрифугите. Да се изврши демонстража, чистење, брушење, склопување и монтирање на еден вентил за пареа и за сок.

II. Теоретски дел

I. Технологија во производството на шеќер

Детално

Принцип и целта на центрифугирањето. Центрифугална сила. Начин на нејзиното постанување и зависност од бројот на обртите и промерот на центрифугите. Особините на шеќеровината. Основни познавања за варење на шеќеровината. Разликување на разните врсти шеќеровини и условите од кои зависи добриот или лошиот квалитет. Влијание на квалитетот на шеќеровината на процесот на центрифугирањето. Перење — афинација на шеќерот во центрифугите. Теоретски основи на афинацијата и начинот на изведувањето (вода, пареа). Услови за добивање на добар кристал, афинација и меласа. За чистотијата. Коефициент на чистотијата Детално познавање на сите уреди во одделението за центрифугирање со познавање на сите конструкциони детали на самата центрифуга. Познавање на шемата за движење на сите сирупи до резервоарите кај вакуум апаратите. Начин на работата на центрифугите од сите продукти. Влијание на афинацијата на искористувањето на шеќерот. Неправилности при центрифугирањето и начин на нивното отклонување. Растување на афинадата и примена на клерата.

Занимање: **Ракувач со сушара**

I. Практичен дел

На практичниот дел од испитот, кандидатот треба да покаже потребно стручно познавање, кое

обезбедува успешно и самостојно обавување на сите предвидени работи во занимањето ракувач со сушара и тоа: самостојно раководење со процесот сушење на резанци на печката на бубањот. Извршување на сите потребни работи во случај на брз недостиг на резанец, во бубањот. Извршување на сите потребни работи во врска со одржувањето на вентилите, раставување, чистење, брушење, составување и монтажа на еден вентил за вода и пареа. Контролирање работата на дувачката за сув резанец. Одржување на интензитетот на огнот и брзината на растот.

II. Теоретски дел

I. Технологија во производството на шеќер

Детално

Познавање на главните врсти горива, со нивните особини во поглед на квалитетот, составот и начинот на ускладиштувањето, како и нивниот однос при согорувањето. Теорија и процесот на согорувањето во основни црти. Познавање на главните врсти решетки во печката кои се употребуваат во сушарите. Познавање на основата на сушењето на резанците. Познавање особините и квалитетот на сувите резанци во врска со ускладиштувањето и употребата како сточна храна. Познавање на целокупниот уред за сушење резанци, бубањот, вентилаторот и др. Започнување со работата на сушарата. Нормална работа на сушарата. Прекинување на работата на сушарата во случај на недостаток на резанци. Познавање на инструментите: термометар, пирометар, мерачи на промајата и др.

Занимање: Сушач на резанци

I. Практичен дел

Пуштање во погон и запирање на бубањот за сушење на резанци. Регулрање на количината на влажниот резанец што влегува во бубањот. Контрола и регулација на вентилацијата на бубањот, температурата на влезните и излезните гасови од бубањот. Време на работата за аутоматско уфрлување на резанецот. Контролирање на вагата за мерење на резанец. Контрола на температурата, квалитетот и количината на пресованиот резанец, кој иде на сушење. Контрола на мерките за предостроженост, поради палење на резанецот. Одржување на интензитетот на огнот и брзината на растот. Одредување на мешавината на јагленот. Контрола на дувачката на сув резанец. Примена на аналитичките резултати во процесот на сушењето на резанците.

II. Теоретски дел

I. Технологија во производството на шеќер

Подетално

Познавање на главните врсти горива, нивните особини во поглед на квалитетот, составот и начинот на ускладиштувањето, како и нивниот однос при согорувањето. Теорија и процесот на согорувањето во основни црти. Познавање на главните врсти решетки во печката што се употребуваат во сушарата. Познавање на основните правила за сушење на резанец. Познавање квалитетите и осо-

бините на сушените резанци во врска со ускладиштувањето и употреба како сточна храна. Познавање на целокупната апаратура (уреди) за сушење на резанци, бубањот, вентилаторот и др. Познавање на основните правила за пуштање во погон на сушарата и нејзиното постојано одржување за нормална и несметана работа. Запирање апаратурата од работа во случај на недостаток на резанци.

Занимање: Ракувач на печката за вар

I. Практичен дел

На практичниот дел од испитот кандидатот треба да покаже потребно стручно познавање од сите работи што обезбедува успешно и самостојно ракување со печката за вар и тоа: самостојно ракување со целокупниот уред на печката за вар. Чистење на сепараторот од насобран песок. Самостојно извршување на почетното палење пред кампањата. Самостојно пуштање на печката за вар во погон во почетокот на кампањата. Извршување на сите потребни работи во врска со одржувањето на вентилите.

II. Теоретски дел

I. Технологија во производството на шеќер

Детално

Улогата на додавањето на вартата во технолошкиот процес. Теорија за печењето на вартата. Потрошувачка на гориво за печење, температура на печењето, време на печењето. Димензии и капацитет на печката. Производи што настануваат при печењето на вартата и нивните особини. Сировини за добивање на вартата: варовник и кокс и нивниот квалитет. Детален опис на печката за вар и сите уреди за примена на кречното млеко. Задача на лаверот и начинот на работата. Работата на печење на вартата и полнење пред почнување на кампањата, палење на печката за вар нормална работа на печката за вар. Сметни и неправилна работа на печката и нивното отклонување. Работа околу припрема на варово млеко и начин на работа на поедините уреди. Гасење на вартата. Чистење на варовото млеко. Мерење на густината на варовото млеко и важноста за одржување на равномерна густина. Пумпање на варовото млеко во шеќераната и распределба со шема на варовото млеко. Врска со останатите станици во фабриката: станица за чистење на сокови, компресори за CO₂. Контрола и важност на мерењето во кречаната.

Занимање: Сушач на шеќер

I. Практичен дел

На практичниот дел од испитот кандидатот треба да покаже потребно стручно познавање кое обезбедува успешно и самостојно обавување на сите предвидени работи во занимањето сушач на шеќер: самостојно ракување со сите уреди во одделението, контрола на шеќерот што излегува од центрифугите. Регулрање на температурата и промајата во бубањето за сушење на шеќерот. Контрола на шеќерот што излегува од бубањот (во смисол на бојата, влагата и глемина на зрното).

Регулирање и избор на ситата на вибраторите со цел на сортирање на шеќерот спрема големината. Регулирање на уредите за фаќање на пращината. Контрола на бункерите за шеќер. Контрола на вагите и мерење на шеќерот, како и контрола на вреќите што одат во складиште. Координација на работата со рафинеријата. Стално одржување на уредите (апаратурите) во одделението за време на производството, отклонување на помали кварови за време на производството.

II. Теоретски дел

I. Технологија во производството на шеќер

Подетално

Хемиски состав на производите (соковите, сирупите, шеќерст). Растворливоста на шеќерот во вода. Својство на процесот кристализација. Основно познавање на кувањето на шеќеровината. Особини на шеќеровината. Разликување на разни врсти шеќерина и условите за добивање добар или лш квалитет. Принципи и цел на центрифугирањето. Центрифугална сила. Зависност на квалитетот на шеќерот према процесот на центрифугирање. Познавање на основната теорија за сушењето на шеќерст. Познавање на особините и квалитетот на шеќерот: врсти спрема големината на зрно и чистотата (содржина на влага, боја, пепел, поларизација). Познавање на инструментите: термметри, пирометри и др.

ОПШТ ДЕЛ — ЗАЕДНИЧКО ЗА СИТЕ ЗАНИМАЊА ОД ПРАКТИЧНИОТ ДЕЛ НА ИСПИТОТ

За успешно ракување и одржување на машините — апаратурите, кандидатите покрај познавањата од занимањето за кое полага испит, треба пред испитната комисија да искаже и основно познавање од машино-браварскиот и механичарскиот занает — занимање, потребно за вршење на следниве работи: одржување на машините — апаратурите за време на процесот на производството, отклонување на разни застои на машините и вршење помали технички оправки за време на производството, раставување (демонтирање), чистење, прегледување, подмачкување, составување (монтирање) на машините (апаратурите) и техничка припрема на машините за пуштање во погон.

ОД ТЕОРЕТСКИОТ ДЕЛ НА ИСПИТОТ

1. Основи од физика и хемија

Агрегатна состојба. Специфична тежина. Температура и топлина. Испарување, кондензација и кристализација. Поим за притисок и вакуум. Односот спрема притисокот и температурата на пареата. Прости машини (лист-вага). Основи од електротехниката (волт, ампер, ват и квч.). Енергија — работа. Уреди за ладење, парен котел. Електромотори. Основни појмови од неорганска хемија (киселини, бази-неутрализација). Основни појмови од органска хемија (јаглени хидрати, белтоци, масли и масла). Општи карактеристики на јаглените хидрати: шеќер, скроб и целулоза.

2. Технологија во производството на шеќер во главни црти

Познавање на целиот процес на производството на шеќер и машините (апаратурите) во кои се врши процесот: довозот на репката, чистење на репката од примесите, добивање на сокот, чистење на сокот, отпарување на водата, кување и добивање на кристален шеќер.

Во главни црти да се познава начинот на добивањето на споредните производи: излужени и суви резанци, сатурационен талог и меласа, исто така и нивната примена.

Суровини и помошен материјал и производи на индустријата за шеќер: шеќерна репка, одгледување и начин на оплеменување. Особини на шеќерната репка и проценување на квалитетот. Составот на шеќерната репка. Ускладиштување на шеќерната репка.

Горива: врсти, особини и квалитет на горивата. Варвик и кокс: особини и квалитет.

Филтрационен материјал: врсти на материјалот (памук, лен, јута, перлон и други — квалитет и особини).

Масли и масла за подмачкување — употреба и квалитет.

Материјал за пакување — амбалажа — вреќи (книжни и јутени), квалитет и начин на чување.

Други помошни материјали: врсти и употреба — амонијачна сода, каустична сода, активен јаглен, бланкит, лој, ултрамарин, солна киселина, сумпор диоксид и тринатриум фосфат.

3. Основно познавање на машините во производството на шеќер

Основно познавање на машините и нивните елементи во производството на шеќер и нивните технички карактеристики во општи црти.

Детално познавање на машините и нивните елементи на кои кандидатот работи односно со кои ракува и тоа: опис, принцип на работа, начин на ракување и одржување на истите. Дозволено напрезање, најчести кварови и начин на нивното отклонување за време на процесот на производството. Раставување (демонтирање) на машините и нивните елементи, чистење, подмачкување, монтирање на машините и нивните елементи и припремање на истите за пуштање во погон.

Познавање на поедини материјали: сурово железо, челик бел и сив лим, челичен лим, обоени материјали, нивните хемиски и физички својства и нивната примена во пракса.

Познавање на основниот алат за монтирање, поправки, одржување и подмачкување на машините.

Познавање на мазивата и маслата за подмачкување на машините во производството на шеќер.

4. Хигиена и хигиено-техничка заштита

Појам за хигиената и нејзините темелни правила. Хигиена и работата (општо), а особено чистота на телото и во одделението при работата. Прва помош во случај на несреќа, особено крварење, скршена коска, потрес на мозокот, струење и слично. Шкаф за неопходните лекаства за да-

вање прва помош и неговата употреба. Професионални болести. Основно за хигиената за прехранбените намирници и физиолошката вредност на поедините состојки на храната. Познавање на средствата со кои се врши дезинфекција и борба со штеточините, како и дезинфекција на фабричките простории.

Техничка заштита: сигурност и движењето при работата. Осигурување против пожар и експлозија, одржување на машините, направите и уредите. Заштита кај погонските машини и машинските радионици. Постапка при избивање пожар. Ракување со апаратите и хидрантите за гасење на пожар.

Кандидатот треба нарочно да ги познава хигиено-заштитните мерки, кои доаѓаат во примена во работата од неговото занимање.

Б. ПРОГРАМА ЗА ИСПИТ ЗА ВИСОКОКВАЛИФИКУВАН РАБОТНИК

Занимање: Манипулант на суровина

I. Практичен дел

На практичниот дел од испитот, кандидатот, покрај стручните познавања што се предвидени за квалификуван работник, треба да покаже и посебна стручна и раководна спрема, неопходна за успешно и самостојно раководење и водење на технолошкиот процес во погонот на сироварата спрема шемата за работа. Да ја координира и контролира целокупната работа на сите станици што спаѓаат во сироварата и тоа:

а) **Репара.** — Вршење контрола на сите уреди и работни места почнувајќи од каналите за репа до резалиците за репа. Регулирање на пловењето на репата во фабриката. Регулирање на работата на уредите за дозирање на репата, фаќачот на листови и трева, за фаќање камен. Пуштање во погон и зауставување на пералната за репа и контролирање на миењето на репата. Регулирање на шибери за здружување на репата и репните пумпи.

б) **Уреди за дифузија.** — Одредување на бројот на резалиците што треба да бидат во погон. Пуштање во погон и регулирање на целокупниот уред за дифузија. Читање на Банд — вагата и пресметување на преработката. Анализирање на дифузниот сок, слатките резанци, излужените резанци. Регулирање на одвлекувањето и пресметување на истото во тежински проценти на репата. Пресметување на губитоците на дифузијата и мерки за нивното отклонување. Служење со арматурите, термометрите и другите апарати за мерење и контролирање.

ц) **Дефекоситурација.** — Ракување со целокупниот уред за чистење на соковите. Регулирање на количините на варовото млеко, сатурациониот глас, повратниот талог и количините на погонскиот сок. Одредување на алкалитетот и кречните соли на Ia, б, ц, II сатурација, згустениот муљ и користење на најдените резултати во процесот на чистењето на соковите. Одредување на квалитетот на соковите: брзина на седиментацијата, брзина на филтрацијата и волуменски процент на муљот, како и

мерки за нивното подобрување. Целокупна контрола на сатурацијата преку централниот орман за управување.

д) **Филтрација.** Контрола на работата на декантерите, вакум филтерите и припрема на филтерите за пуштање во погон на истите. Губитоци на филтрацијата и мерки за нивното отклонување.

е) **Отпарна станица и загревачи.** Вршење контрола на работата на отпарната станица и ускладување на истата со работата на останатите станици. Контрола и одржување на пропишаната температура и притисок на отпарните тела и загревачите.

ф) **Ускладување на работата во печка за вар.** Полнење и празнење на печката. Гасење на варта. Контрола на чистотата и густината на варовото млеко. Ускладување на работата на варилницата, сушарата, котловницата и рафинеријата со сировара.

II. Теоретски дел

1. Основи на физиката и хемијата

Физички и хемиски појави. Задачи на физиката. Начи на проучувањето на физичките појави и физичките закони. Основни закони: Просторност, деливост, непробојност и примената на овие закони во техниката. Тело и материја. Молекули, атоми и кристали. Кохезија и агхезија. Агрегатна состојба. Механика и механички појави. Мирување и движење. Поделба на механиката: Кинетика, динамика и статика.

Специфична тежина. Температура и топлина. Испитување, кондензација и кристализација. Појам за притисок и вакуум. Однос на притисокот и температурата на пареата. Принципи на лостот — ваги. Триење и отпор на средината.

Основи на електричеството. (Volt, wat и kwh) Енергија, работа. Парен котел. Електромотори.

Основни поими од неорганската хемија: Киселини, бази, неутрализација. Основни поими од органската хемија: јаглени хидрати, белтоци, масти и масла. Општи карактеристики на јаглените хидрати: шеќер, скроб и целулоза.

2. Технологија во индустријата на шеќер

Сем програмата за звање висококвалификуван работник: дифундант, сатурант, ракувач на филтрација, ракувач на печката за вар треба уште да знае: Подробен технолошки процес, арматурата, начин на работа на сите станици во сироварата. Подробно познавање на целокупната шема за расподелба на пареата, водата, гасот и сокот. Поврзаност на сироварата со останатите одделенија: котловницата, електричната централа, сушарата и рафинеријата. Основни познавања и опис на начинот на работата на сите врсти пумпи во сироварата, како и начинот на ракување со истите. Познавање во груби црти на електромоторите и начин на ракување со истите. Примена на аналитичните податоци добиени од лабораторија во своето одделение, како и вршење на поедноставни пресметувања потребни за манипулација во сироварата. Ор-

ганизација на работата за одржување на сите технолошки уреди по кампањата.

3. Основно познавање на машините во производството на шеќер

Познавање на елементите на машините. Општо за елементите на машините: стандарди, обележување, допуштено напрегнување, пресметка итн. Детално познавање на машините во индустријата на шеќер, нивниот опис и раководење со ремонтот.

Клинови, шрафови, матици, опруги, цевни затворувачи, вентили, прирубници, засуни, славини, осовини, спојници, лежаи, запчаници, сиџири итн

Познавање на поедините материјали: сурово железо, бел и сив лим, челичен лим, мазива, алати итн.

Основни работи: Употреба на алатот за монтирање, варење, ковање, колење, токалење, дупчење, стругање, глодање, брушење, турпијање и др.

4. Хигиена и хигиено-техничка заштита

Поим за хигиената и нејзините основни правила. Хигиена на трудот (општо). Посебно, чистота во одделението и на телото при работата, заштита на телото при работата, заштитни средства при работата, прва помош во случај на несреќа. Посебно за крварење, прелом на коски, потрес на мозокот и сл. Шкавче за прва помош и неговата употреба. Професионални болести — заболување. Основно за хигиената на животните намирници и физиолошката вредност на поодделни состојки на храната. Познавање на постапката и средствата со кои се врши дезинфекција на машините и просториите. Дезинфекција во борба со штеточините како и дератизација на просториите во претпријатието.

Техничка заштита: Сигурност во движењето при работата. Осигурување од пожар и експлозија, одржување машините и другите технички уреди. Заштита при погонските машини и при други технички направи. Постапка при појава на пожар ракување со минимакс апарати и со хидрантите за гасење пожар.

Кандидатот особено треба да ги познава хигиено-заштитните мерки кои се применуваат во работата на неговото занимање, односно на работните места во погонот со кој тој раководи.

Занимање: Манипулант на рафинерија I. Практичен дел

На практичниот дел од испитот, кандидатот, покрај стручните познавања што се предвидени за квалификуван работник треба да покаже посебна стручна и раководна спрема, неопходна за успешно и самостојно раководење и водење на технолошкиот процес во погонот на рафинеријата по одредена шема за работа. Да ја контролира и координира целокупната работа на станици во рафинеријата и тоа:

а) Вакуум станица. Контрола на работата на вакуум станицата т.е. правилно користење на бридовите пареи во врска со отпарната станица, правилно земање на сирупите, густоот сок и клерата за одредени врсти шеќерна маса. Контрола на тем-

пературите на скрипите и клерата. Контрола на искористувањето. Самостојно кување на сите шеќерни маси.

б) Центрифуги. Мајшовање на шеќерните маси во ладњачите и контрола на нивната температура. Почнување со центрифугирањето на поедините варови: Времето на центрифугирањето, одделување на белиот од зелениот сируп, на дековање со вода и пареа, меѓувреме на центрифугирањето и времето на празнењето. Контрола на работата на мешалките, на центрифугите на транспортните уреѓаи за опрема на центрифугираните шеќер. Контрола на сирупите. Контрола на работата на пумпите за сирупи, клера и вода. Контролирање квалитетот на шеќерот и отстранување на сите пречки за постигнување на пропишан квалитет на шеќерот. Контрола на работата на уредите за сушење, сортирање и пакување на шеќерот.

ц) Растопување и мајшовање. Контрола на растопувањето на Б-шеќерот и сировиот шеќер, контрола на температурата и густината. Контрола на мајшовањето на Ц-шеќерот како и густините на масата, контрола на квалитетот и отклонување на сметњите за добивање на квалитетна клера. Координација на работата на поедините одделенија во рафинеријата и отпарната станица.

II. Теоретски дел

1. Основи на физиката и хемијата

Програм — како за занимање висококвалификуван манипулант на сировара.

2. Технологија во индустријата на шеќер

Освен програмата за звање квалификуван кувар на шеќер ракувач со центрифугите, ракувач на филтрацијата треба да знае:

Детално познавање на процесот, апаратите и начинот на работата на сите станици во неговото одделение. Детално познавање на целокупната шема на распределбата на пареата, водата, сокот, сирупите и клерата во рафинеријата и врска со останатите одделенија во фабриката. Основно познавање на сите врсти пумпи во рафинеријата, како и начин на ракување со нив. Разбирање и правилно користење на аналитичните податоци од лабораторијата во своето одделение, како и вршење поедноставни пресметувања кои се потребни за работа во рафинеријата. Влијание на чистотата на меласата на искористувањето на белата роба. Кување на сите производи на шеќер према узорак. Организација и координација на сите работни места во рафинеријата. Познавање на различните шеми во рафинеријата: Кување на два или три продукти, т.е. кување на полурафинадно или рафинадна бела роба. Влијание на различните шеми на кувањето на чистотата, на производите и сирупите како и на економична потрошувачка на пареата. Познавање во груби црти на електромоторите и начин на ракување со нив.

3. Основно познавање на машините во производството на шеќер

Програм — како за занимање на висококвалификуван манипулант на сировара.

4. Хигиена и хигиено-техничка заштита

Програм — како за занимање на висококвалификуван манипулант на сировара.

ЗАНИМАЊЕ — ДИФУНДАНТ**I. Практичен дел**

На практичниот дел од испитот, кандидатот, покрај стручните познавања што се предвидени за квалификуван работник, треба да покаже посебна стручна и раководна спрема, неопходна за успешно и самостојно ракување и водење на технолошки процес во погонот за дифузија. Да ја контролира и координира целокупната работа што е условена со дифузијата и тоа:

Одредување на количините на свежата и водата од пресите за дифузијата. Анализа на дифузниот сок и примена на истите во процесот на дифузија. Анализа на излужениот резанец и пресметување на губитоците на шеќерот во излужениот резанец. Регулрање времето на дифузијата. Преземање на мерки при пократки и подолги застои во фабриката. Изнаоѓање на причините за лошата дифузија (регулрање температурата, времето на дифузијата, квалитетот на резанците итн.). Регулрање на ПХ на свежата вода. Координација на работата на дифузијата со останатите станици во сировара.

II. Теоретски дел**1. Основи на физиката и хемијата**

Програм — како за занимање на висококвалификуван манипулант.

2. Технологија во производството на шеќер

Освен програмата за квалификуван дифундант треба да знае:

Детално познавање на технолошкиот процес, арматурата и начинот на работата на целокупниот уреѓај за дифузијата. Оптимални услови на дифузијата. Преминување на нешеќерите во сокот и последиците од нив на понатамошната преработка. Боја на дифузниот сок. Инверзија на сехарозата во време на дифузијата. Факт на прочистувањето на сокот на дифузијата. Теорија на изложувањето во спротивен смер. Детално познавање на шемата за распределба на пареата, водата и сокот. Основно познавање, опис и начин на работата на сите пумпи во неговата станица како и начин на ракување со истите. Организација на работата за одржување на сите технолошки уреѓаји после кампањата.

3. Основно познавање на машините во производството на шеќер

Програм — како за занимање висококвалификуван манипулант.

4. Хигиена и хигиено-техничка заштита

Програм — како за занимање висококвалификуван манипулант.

Занимање — Дефекосатурант**I. Практичен дел**

На практичниот дел од испитот кандидатот покрај стручните познавања што се предвидени за квалификуван работник, треба да покаже посебна стручна и раководна спрема неопходна за успешно и самостојно раководење и водење на технолошкиот процес во погонот на дифекосатурација. Да контролира и координира целокупната работа што е условена со дефекосатурацијата и тоа:

Количината на муљната супа што треба да се доведе на дифузниот сок. Количинско мерење на погонскиот сок. Регулрање на односот меѓу погонскиот сок и варовото млеко. Регулрање на распределувачот на варовото млеко (за I а, б, ц, II сатурација). Количинско подесување на односот према пегенскиот сок и загустениот муљ I. Регулрање на сатурационен гас (волуменски проценти и притисок). Регулрање на ПХ вредности на поедините реакции тела и меѓу кречење. Подесување на потребните температури, самостојно вршење на анализи (алкалитет, кречни соли, содржина на CO₂ во сатурациониот гас, седиментационен коефициент и примена на резултатите во процесот. Одржување на уредите и организација на ремонтот после кампањата.

II. Теоретски дел**1. Основи на физиката и хемијата**

Програм — како за занимање висококвалификуван манипулант.

2. Технологија во производството на шеќерот

Освен програмата за звање квалификуван дефекосатурант треба да знае:

Потреба за чистењето на сокот. Методи за чистењето на соковите. Дефекација. Хемиските процеси при дефекацијата (во главни црти). Распредување на варовото млеко. Целта и условите за сатурацијата. Хемиски реакции на сатурацијата. (во главни црти). Дефекосатурација — цел и значење. Ефект на чистењето на соковите. Губитоци на шеќерот на дефекосатурацијата.

Подобро познавање на технолошкиот процес, арматурата и начинот на работата на целокупниот уреѓај за дефекосатурација. Подобро познавање на можните шеми за работа (меѓукречење напредно кречење) како и оценување на потребата од нивното уопштување и ископување од технолошкиот процес. Основно познавање на сите пумпи во неговата станица и начин на ракување со нив.

3. Основно познавање на машините во производството

Програм за занимање висококвалификуван манипулант сировара.

4. Хигиена и хигиено-техничка заштита

Програма за занимање висококвалификуван манипулант сировара.

Занимање — кувар на шеќер**I. Практичен дел**

На практичниот дел од испитот кандидатот, покрај стручните познавања што се предвидени за квалификуван работник треба да покаже посебна стручна и раковедна спрема неопходна за успешно и самостојно раководење и водење на технолошкиот процес во погонот за кување на шеќерот. Да контролира и ја координира целокупната работа што е условена со кувањето на шеќерот, како: Самостојно водење на сите врсти шеќеровини. Истовремено водење на два апарата за различни производи. Користење на сите алтернативни можности за работа по дадена шема. Координирање на работата со станицата за филтрација и центрифугирањето. Користење на лабораториските анализи. Водење на ремонт.

II. Теоретски дел**1. Основи на физиката и хемијата**

Програм како за занимање ВКВ манипулант.

2. Технологија во производството на шеќерот

Освен програмата КВ кувар, треба да знае:

Цел и технолошка шема за уварување и кристализација. Растворливост на шеќерот и коефициент на презаситеноста. Кристализација на шеќерот — растење и форма на кристалите. Квалитет на сирупите и шеќеровините — метод на испитување. Пресметување искористување на белата роба. Шеќер во меласата. Фактори за створување меласа. Детално познавање на целокупната шема за распределба на водата, пареата, сирупите и кларата. Разбирање и правилно користење на аналитичките податоци од лабораторијата како и вршење на пресметување кој се потребни за работа во рафинерија.

3. Основно познавање на машините во производството на шеќер

Програм како за занимање ВКВ манипулант.

4. Хигиена и хигиено-техничка заштита

Програм како за занимање ВКВ манипулант.

Занимање: Ракувач на варцилница

I. Практичен дел

На практичниот дел од испитот кандидатот, покрај стручните познавања што е предвидено за квалификуван работник, треба да покаже посебна стручна и раковедна спрема неопходна за успешно и самостојно раководење и водење на технолошкиот процес во погонот за производство на вар. Да контролира и ја координира целокупната работа што е условена со производството на вар и другите погони во шеќераната како и класирање и правилен избор на големината на каменот и коксот. Временски размаци за полнење на печката. Полнење на варцилницата пред почнувањето на кампањата. Односот на каменот спрема коксот и првото полнење. Контрола на температурата во зоните на печката. Преземање мерки при кревањето на огнот и обратно. Гаснење на варта. Регулација на густината на варовото млеко. Пречистување на ва-

ровсто млеко преку хидроциклоните, вибраторите и друго. Познавање и одржување на целокупниот уред во варцилницата и ракување со неа. Организација и раководење со ремонтот.

II. Теоретски дел**1. Основи на физиката и хемијата**

Програм како за занимање ВК манипулант.

2. Технологија во производството на шеќерот

Освен програмата КВ ракувач на варцилницата треба да знае:

Хемиски основи на добивањето на варта и CO_2 . Суровина за добивање на истите. Конструкција и капацитет на точката. Температура на печењето и процесот во печката во разните зони. Расходаност на топлината и количината на добиениот CO_2 од коксот и каменст. Хемиски процес при гаснењето на варта. Принцип на работата на хидроциклоните. Детално познавање на пумпите во варцилниците како и раководење со истите. Координација на работата со останатите станици особено со сатурацијата.

3. Основно познавање на машините во производството на шеќер

Програм како за ВКВ манипулант.

4. Хигиена и хигиено-техничка заштита

Програм како за ВКВ манипулант.

Занимање: Ракувач на сушара

I. Практичен дел

На практичниот дел од испитот, кандидатот покрај стручните познавања што е предвидено за квалификуван работник, треба да покаже посебна стручна и раковедна спрема, неопходна за самостојно и успешно раководење и водење со технолошкиот процес во погонот на сушарата. Да контролира и ја координира целокупната работа што е условена со работата на погонот на сушарата како и:

Припремање и пуштање во погон на сушарата. Контрола на правилното додавање на пресованиот резанец. Регулација на влезната како и излезната температура на гасците. Раководење и држење во исправна состојба на сите уреди во сушарата. Отклонување на недостатоците и кваровите во сушарата. Одредување квалитетот на сувиот резанец.

II. Теоретски дел**1. Основи на физиката и хемијата**

Програм како за занимање ВКВ манипулант.

2. Технологија во производството на шеќерот

Освен програмата за КВ ракувач на сушарата, треба да знае:

Топлотна моќ на горивата. Состав на горивата — испарливи состојци. Општ поим за согорување на горивата — потполно и непотполно согорување. Согорување на јагленородот и испарливите состојци. Анализа за димните гасови и губитоци при непотполното согорување. Потреба од кислород за согорување (природна и вештачка промаја). Губи-

таци на горивото во шљаката поради пропаѓање низ расковите или поради губење со димните гасови. Кристи од ложење со јаглен во прашина. Чување на јагленот. Причини за самозапалување. Врсти на промаја. Уреди за регулирање на промајата. Детално познавање на теоријата за сушење на резанците. Предосторни мерки во сушарата. Составот на сувите резанци и важноста на истите како сточна храна. Координација на работата со другите станици во шеќераната.

3. Основно познавање на машините во производството на шеќер

Програм како за занимање ВКВ манипулант.

4. Хигиена и хигиено-техничка заштита

Програм како за занимање ВКВ манипулант.

Занимање: Ракувач на филтрација

I. Практичен дел

На практичниот дел на испитот, кандидатот, покрај стручното познавање што е предвидено за квалификуван работник, треба да покаже посебна стручна и раководна спрема, неопходна за успешно и самостојно раководење и водење на технолошкиот процес во погонот за филтрација. Да контролира и ја координира целокупната работа што е условена со работа на погонот за филтрација, како и:

Раководење со целокупната станица за филтрирање заедно со декантерите. Пуштање во работа, контрола и запирање на сите уреди за филтрирање. Контрола на брзината и квалитетот на филтрацијата. Контрола на ускладувањето и пресметување на губитоците на шеќерот во мулот. Регулирање на декантерите. Зависност на нормалната работа на декантерите од сатурацијата. Регулирање на уредите за карбо филтрација. Начин за спречување на лошата работа на филтерите. Познавање и додавање на средствата за бистрење — карборфин, инфузоријска земја, и др. Работа на одржувањето на станицата после кампањата.

II. Теоретски дел

1. Основи на физиката и хемијата

Програм како за занимање ВКВ манипулант.

2. Технологија во производството на шеќерот

Освен програмата за КВ ракувач на филтрација треба да знае:

Општи поими за филтрацијата. Значењето на талогот за филтрација. Притисокот (разлика во притисоците) како движалка сила на филтрацијата. Температурата и зависноста на вискозитетот од неа. Познавање на средствата за филтрација (памук, лен, јута, перлон и др.) и нивните својства. Влијание на разните фактори на филтрацијата. Познавање на целокупната шема за распределба на пареата, водата, сокот и вакуумот. Основно познавање на пумпите како и ракување со истите. Координација на работата со другите станици во шеќераната.

3. Основно познавање на машините во производството на шеќер

Програм како за ВКВ манипулант.

4. Хигиена и хигиено-техничка заштита

Програм како за ВКВ манипулант.

Занимање: Отпарувач на шеќерен сок

I. Практичен дел

На практичниот дел од испитот кандидатот, покрај стручното познавање што е предвидено за квалификуван работник, треба да покаже посебна стручна и раководна спрема, неопходна за успешно и самостојно раководење и водење на технолошкиот процес во погонот за отпарување на шеќерниот сок. Да контролира и ја координира целокупната работа што е условена со работа во погонот, како и:

Самостојно пуштање во погонот на отпарката во почетокот на кампањата и запирање на истата при крајот на кампањата. Регулирање на парните и емоијачните вентили на поедините тела од отпарката. Контролирање на редовниот одток на кондензатот од парните комори. Ускладување на работата на отпарната станица со другите станици, особено со Енерганата и рафинеријата. Организација и раководење со ремонтот по кампањата.

II. Теоретски дел

1. Основи на физиката и хемијата

Програм како за ВКВ манипулант на сировара.

2. Технологија во производството на шеќер

Освен програмата за КВ отпарувач на шеќерен сок треба да знае:

Задача на отпарувањето. Пресметување количината на густот сок и испарената вода. Конструкција на отпарните тела. Принципот на повеќекратно исползување на пареата. Температура на поедините тела и нејзината зависност од притисокот. Хемиски процеси на отпарката. Промена на алкалитетот на отпарката и причините за истата. Пораст на алкалитетот на отпарката и зависноста од II сатурација. Талог на отпарните тела и искување на отпарката. Разлагање на шеќерот и појава на бојата во отпарката. Карамелизација на шеќерот во отпарката. Детално познавање на шемата за распределба на пареата (регурот и бридовите пари), водата и сокот.

3. Основно познавање на машините во производството на шеќер

Програм како за занимање ВКВ манипулант.

4. Хигиена и хигиено-техничка заштита

Програм како за занимање ВКВ манипулант.

III

Оваа програма ќе се применува од денот на нејзиното објавување во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Бр. 121

26 јануари 1961 година

Скопје

Секретар за труд
на Извршниот совет на НРМ,
Асея Сидитчиев, с. р.

Огласен дел

МАЛИ ОГЛАСИ

СЕ ОГЛАСУВААТ ЗА НЕВАЖНИ СЛЕДНИТЕ ЗАГУВЕНИ ДОКУМЕНТИ:

РАЗНИ ДОКУМЕНТИ

- Оружен лист рег. бр. 2364 за ловна пушка на име Велин Илиев Велков, с. Долни Подлог — Кочани. (381)
- Свидетелство бр. 47 за завршено IV одделение во с. Чергани на име Рушан Селим Амзаи, с. Чергане — Тетовско. (382)
- Здравствена легитимација бр. 52678, издадена од ЗСО — Битола на име Елена Ѓорѓи Мицевска, ул. „Моријаво“ бр. 2 — Битола. (383)
- Здравствена легитимација бр. 9372, издадена од ЗСО — Прилеп на име Вождар Трајкоски, ул. „Охридска“ бр. 3 — Прилеп. (384)
- Работна книшка бр. 16715, серија бр. 239699 на име Димитрија С. Илиевски, ул. „Петар Дељан“ бр. 14а — Битола. (385)
- Повластица за повластено патување бр. 72766, на име Јордан Марков Стојаноски, ул. „Пиринска“ бр. 13 — Прилеп. (386)
- Свидетелство за IV одделение издадено во село Брчево, Струга, през 1931 год. на име Дуко В. Маркоски, с. Глобочица — Струга. (387)
- Здравствена легитимација бр. 4548, издадена од ЗСО — Кавадарци на име Родна Јованова, ул. „Пано Мударов“ бр. 24 — Кавадарци. (388)
- Работна книшка бр. 9156, издадена од Бирото за посредување на трудот — Гостивар на име Дајан Душанов Исоски, с. Сретково — Гостивар. (389)
- Свидетелство од III клас гимназија на име Стојан Салтиров Постолов, ул. „Маршал Тито“ бр. 26 с. Винаца — Кочани. (390)
- Здравствена легитимација бр. 8790, издадена од ЗСО — Кочани на име Софка Режанкова, ул. „Ванчо Прке“ бр. 66 с. Винаца — Кочани. (391)
- Здравствена легитимација, издадена од ЗСО — Прилеп на име Роза Апостолска, ул. „Пере Тошев“ бр. 2 — Прилеп. (392)
- Здравствена легитимација бр. 4617, издадена од ЗСО — Прилеп на име Милош Т. Стаменкоски, ул. „Мара Јосифовска“ бр. 4 — Прилеп. (393)
- Здравствена легитимација бр. 4628 на име Станојко Г. Ристов, Титов Велес. (394)
- Здравствена легитимација бр. 2553/60 на име Донка Стојанова Ризова, Неготино. (395)
- Здравствена легитимација бр. 442, издадена од ЗСО — Струмица на име Зоја Ристова Пандева, с. Дабила — Струмица. (396)
- Здравствена легитимација бр. 30708, издадена од ЗСО — Битола на име Чедомир Туловиќ, ул. „Охридска“ бр. 106 — Битола. (397)
- Здравствена легитимација бр. 7719, издадена од ЗСО — Битола на име Верица С. Илиева, ул. „Гуро Ѓаковиќ“ бр. 125 — Битола. (398)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Гурѓа Николовска, ул. „Иво Рибар Лола“ бр. 66 — Прилеп. (399)
- Здравствена легитимација бр. 9345, издадена од ЗСО — Загреб на име Невенка Гокиќ, ул. „Борко Танев“ бр. 10 — Куманово. (400)
- Службеничка легитимација бр. 11725/57 на име Ибраими Зенун Руфати, с. Гајре — Тетово. (401)
- Работна книшка бр. 8421, издадена од Бирото за посредување на трудот — Гостивар на име Реметула Бајрактари, ул. „ЈНА“ бр. 48 — Гостивар. (402)
- Здравствена легитимација бр. 40852, издадена од ЗСО — Тетово на име Лепа Милеска, — Тетово. (403)
- Здравствена легитимација бр. 4117; издадена од ЗСО — Филијала — Пробиштип на име Милевка Јосифова, Злетово — Кочани. (404)
- Здравствена легитимација на име Томе Стојановски, Претпријатие за килими и јамболии — Битола. (405)
- Здравствена легитимација бр. 20517, издадена од ЗСО — Прилеп на име Милан Ивановски, ул. „Браќа Шелиоски“ бр. 63 — Прилеп. (406)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Соколе Ангелески, ул. „Р. Ивановски“ бр. 33а — Прилеп. (407)
- Здравствена легитимација бр. 12700, издадена од ЗСО — Неготино на име Роска Апостолова, Неготино. (408)
- Здравствена легитимација бр. 49298 на име Сендел Садики, с. Порој — Тетовско. (409)
- Возна легитимација бр. 178 за патување по железница од станица Илинден до Миладиновци на име Родна Бошковска, с. Белимбегово — Скопско. (410)
- Работна книшка бр. 3720, серија бр. 113460 издадена од Бирото за посредување на трудот — Прилеп на име Вожин Атанасов Цивкаровски, с. П. Рувци — Битолско. (411)
- Здравствена легитимација бр. 12226, издадена од ЗСО — Филијала — Пробиштип на име Загорка Никслова, с. Трипатанци — Кочани. (412)
- Здравствена легитимација бр. 29252, на име Мијанче Штерјов, с. Софилари — Штипско. (413)
- Здравствена легитимација бр. 26918, издадена од ЗСО — Кичево на име Вукашин Јовановски, с. Слатина — Кичево. (414)
- Работна книшка бр. 8853, серија бр. 159942 издадена од Бирото за посредување на трудот — Куманово на име Боровој Тоде Циевски, ул. „Никола Карев“ бр. 11 — Куманово. (415)
- Работна книшка бр. 4138/55 на име Љубе Сиљаноски, с. М. Доленци — Кичево. (416)
- Воена книшка издадена од КВО — Охрид на име Барија Беџета Веселоски, ул. „Стојан Сандески“ бр. 12 — Кичево. (417)
- Тапија за недвижен имот бр. 51, издадена на 8-VIII-1958 год. во Тетово на име Вејсел Џавидов Зулбеари, ул. „Јане Сандански“ бр. 7 — Тетово. (418)
- Свидетелство од IV одделение издадено од основното училиште „Чеде Филиповски“ — с. Врапчишта на име Абдулади Џемила Сулејмани, с. Врапчишта — Гостивар. (419)

- Работна книшка бр. 9620, серија бр. 218049, издадена од Бирото за посредување на трудот — Штип на име Санде Штерјов Михаилов, с. Пенуш — Штипско. (420)
- Здравствена легитимација бр. 27108, издадена од ЗСО — Штип на име Демир Јусинов, Техничка секција за патишта, Штип. (421)
- Здравствена легитимација бр. 2053, издадена од ЗСО — Тетово на име Миле Д. Гичаревски, ул. „Гоце Делчев“ бр. 54 — Тетово. (422)
- Здравствена легитимација бр. 3454 на име Гроздан Гроздановски, ул. „Богомила“ бр. 18 — Битола. (423)
- Воена книшка бр. 19539 издадена од Воениот отсек — Коцелово кај Шабан на име Пецо Поповски, с. Г. Оризари — Битолско. (424)
- Здравствена легитимација бр. 34860, издадена од ЗСО — Битола на име Нада Најдоска, ул. „Сава Ковачевиќ“ бр. 2а — Битола. (425)
- Здравствена легитимација бр. 20 и 21, издадени од ВП 9353/3 — Дебар на име Здравко и Зоран Раковиќ, ул. „Димитар Влахов“ бр. 6 — Охрид. (426)
- Здравствена легитимација бр. 2933 издадена од ЗСО — Струга на име Симон Горѓи Кожески, с. Волино — Струга. (427)
- Здравствена легитимација бр. 268855 издадена од ЗСО — Крањ на име Васил Д. Цинов, с. Нови Дојран, Гевгелија. (428)
- Здравствена легитимација бр. 3957/60, издадена од ЗСО — Неготино на име Марко Илиев Орешков, с. Бесвица — Неготино. (429)
- Здравствена легитимација бр. 10968, издадена од ЗСО — Филијала — Пробиштип на име Филип Алексиќ, с. Добрево — Кочани. (430)
- Сообраќајна дозвола марка „Вилус“ бр. 6386, издадена од СВР — Штип на Електричното дистрибутивно претпријатие — Штип. (431)
- Здравствена легитимација бр. 48144, издадена од ЗСО — Скопје на име Драгица Т. Пиркова, Скопје. (432)
- Работна книшка издадена од Бирото за посредување на трудот — Куманово на име Русе Павловски, с. Маџари — Скопско. (433)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Белград на име Нада Бсшева, Скопје. (434)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Гурѓа Петковиќ, с. Бибе, Урошевац. (435)
- Работна книшка бр. 33374, издадена од Бирото за посредување на трудот — Скопје на име Стојан Јаневски, Скопје. (436)
- Работна книшка бр. 2518/2 издадена од Бирото за посредување на трудот — Ниш на име Богосав Сотиров, Скопје. (437)
- Работна книшка бр. 28689, издадена од Бирото за посредување на трудот — Скопје на име Мефаил О. Ајдин, Скопје. (438)
- Возачка дозвола за запрежно возило, издадена од Народниот одбор на Скопска околија — Скопје на име Фари Сопа, Скопје. (439)
- Свидетелство за квалификација во земјоделската струка, издадено од НО на општината „Идадија“ — Скопје на 4-V-1959 год. на име Ристо С. Стојковски, с. Бутел, Скопско (440)
- Работна книшка бр. 41601, издадена од Бирото за посредување на трудот — Скопје на име Драги Станојовски, Скопје. (441)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Неготино на име Осман З. Хасанов, Скопје. (442)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Вршац на име Стојчо А. Андонов, с. Маџари — Скопско. (443)
- Здравствена легитимација бр. 17514 издадена од ЗСО — Скопје на име Тома К. Димитровски, Скопје. (444)
- Здравствени легитимации издадени од ЗСО — Скопје на име Драган и Зора Зафировски, Скопје. (445)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Борис Пеев, Скопје. (446)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Гордана Нешева, Скопје. (447)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Љубљана на име Иван Хабуш, Скопје. (448)
- Воена буква издадена од Воениот отсек во Грче Петров на име Сабит Мерџани, с. Радуша — Скопско. (449)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Јелица К. Пановска, Скопје. (450)
- Работна книшка бр. 6229/144210 издадена од Бирото за посредување на трудот во Гостивар на име Сабри Велији, Нераште — Тетовско. (451)
- Работна книшка бр. 290791/1304/59, издадена од Бирото за посредување на трудот — Скопје на име Добрила В. Панова, Скопје. (452)
- Работна книшка издадена од Бирото за посредување на трудот — Скопје на име Аљриза Ефендија, Скопје. (453)
- Работна книшка издадена од Бирото за посредување на трудот во Скопје на име Викторија Дичевска, Скопје. (454)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Димитар Стефанов Јанков, Скопје. (455)
- Здравствена легитимација бр. 37142, издадена од ЗСО — Битола на име Тодор Јорданов Цветковски, с. Ивени — Битолско. (456)
- Ученичка книшка издадена од Основното училиште „Добре Јовановски“ Прилеп на име Зора Гурчиоска, ул. „Ило Пападинец“ бр. 12 с. Варош — Прилеп. (457)
- Работна книшка бр. 590, серија бр. 065487, издадена од Бирото за посредување на трудот — Куманово на име Денко Стојанов Илиевски, ул. „Денко Драганов“ бр. 18 — Куманово. (458)
- Здравствена легитимација бр. 6839, на име Милева Трајчева Горѓиевска, с. Богомила — Титоввешско. (459)
- Здравствена легитимација бр. 17457, издадена од ЗСО — Тетово на име Надр Абдурезак Ибраими, ул. „Иво Рибар Лола“ бр. 265, Тетово. (460)
- Здравствена легитимација бр. 46979, издадена од ЗСО — Гостивар на име Јорде Стојноски, ул. „Иво Рибар Лола“ бр. 4 — Гостивар. (461)
- Работна книшка бр. 51351, на име Синка Шани Мамуди, ул. „Карло Маркс“ бр. 17 — Куманово. (462)

Воена објава бр. 0171874, серија „А“, издадена од ВП 9010-3, Сарајево на име Светко Бошковик, ВП 5912-8 — Куманово. (643)

Работна книшка бр. 729, издадена од Бирото за посредување на трудот — Охрид на име Живко Ламбе Сотировски, ул. „8 март“ бр. 17 — Охрид. (464)

Свидетелство бр. 71/1954 год. за завршено IV одделение на име Тоде Терзиоски, с. Волино — Охридско. (465)

Свидетелство за завршено IV одделение, издадено од Основното училиште „Проход Пчински“; с. Д. Подлог, на име Ефтимов Лазаров Драги, с. Д. Подлог, Штипско. (776)

Здравствена легитимација бр. 22118, издадена од ЗСО — Прилеп на име Весела Стојаноска, ул. „Тризла“ бр. 28 — Прилеп. (467)

Работна книшка бр. 8914, серија бр. 162050, издадена од Бирото за посредување на трудот — Куманово на име Перо Геле Спиоровски, с. Бедине — Кумановско. (468)

Здравствена легитимација бр. 22107, издадена од ЗСО — Куманово на име Коле Гроздановски, с. К'шање — Кумановско. (469)

Здравствена легитимација бр. 13516 на име Атанас К. Пешевски, ул. „Србо Томовиќ“ VI зграда — Куманово. (470)

Работна книшка бр. 2570, издадена од Бирото за посредување на трудот — Кр. Паланка на име Апостол Иванов Стојановски, ул. „Иво Рибар Лола“ бр. 16 — Кр. Паланка. (471)

Работна книшка бр. 7730, издадена од Бирото за посредување на трудот — Кичево на име Абдулваит Чулески, ул. „Исеин Акиоски“ бр. 29 — Кичево. (472)

Свидетелство бр. 29 од IV клас на име Александар Софрџиноски, с. Карбуница — Кичевско. (473)

Воена книшка издадена од Командата на Воениот стсек во Охрид на име Штерјо С. Михајловски, с. Тајмишта — Кичево. (474)

Здравствена легитимација бр. 19759, издадена од ЗСО — Гевгелија на име Бошко Шкарик, с. Сретеново — Гевгелија. (475)

Здравствена легитимација бр. 20356, издадена од ЗСО — Гевгелија на име Зорка Самарџиќ, с. Сретеново — Гевгелија. (476)

Работна книшка бр. 2128, серија бр. 058614, издадена од Бирото за посредување на трудот — Кавадарци на име Јован Горов Орешков, с. Рожден — Кавадарци. (477)

Работна книшка бр. 346, издадена од Бирото за посредување на трудот — Неготино на име Душан И. Андонов, Неготино — Кавадарци. (478)

Воена книшка издадена од ВП 2258 — Белград на име Јован Тодосија Костовски, с. Челопек — Тетовско. (479)

Здравствена легитимација бр. 12343/58, на име Назми Идризи, ул. „Штипска“ бр. 25 — Тетово. (480)

Свидетелство за завршено IV одделение, издадено од Основното училиште во село Горна Гоновица на име Књазе Темелков Димитријески, с. Горна Гоновица, Гостивар. (481)

Здравствена легитимација бр. 45087, издадена од ЗСО — Тетово на име Јелица Димитровска, ул. „Цетинска“ бр. 116 — Тетово. (482)

Воена буква на име Али Усаинов Реџепов, с. Габрово — Делчево. (483)

Здравствена легитимација на име Милица Бојева, ул. „11 октомври“ бр. 120 — Кичево. (484)

Здравствена легитимација, издадена од ЗСО — Филијала — Ресен на име Живко Јованов Стојановски, с. Езерани — Ресен. (485)

Здравствена легитимација бр. 24775, издадена од ЗСО — Тетово на име Алије Ш. Емини, ул. „ЈНА“ бр. 23 — Тетово. (486)

Здравствена легитимација бр. 14028, издадена од ЗСО — Гостивар на име Драган Касовски, Град. прет. „Маврово“ — Гостивар. (487)

Здравствена легитимација бр. 13570, издадена од ЗСО — Штип на име Марија Трајкова, Прет. за обработка на тутун — Штип. (488)

Работна книшка бр. 516, серија бр. 065941 издадена од Бирото за посредување на трудот — Куманово на име Владе Стојко Стојановиќ, ул. „Христијан Карпуш“ бр. 137 — Куманово. (489)

Здравствена легитимација бр. 13863, издадена од ЗСО — Куманово на име Борислав Ефтимовски Бојковски, ул. „Моша Пикаде“ бр. 130 — Куманово. (490)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Македонски Брод на име Мирко Смилевски, Скопје. (491)

Здравствена легитимација бр. 2806, издадена од ЗСО — Скопје на име Ибраим Ибраимов, Скопје. (492)

Работна книшка бр. 1848, издадена од Бирото за посредување на трудот — Тутин на име Хафиз Халиловиќ, Скопје. (493)

Диплома за положен калфински испит молер бр. 181/II од 18-X-1960 год., издадена од НО на општината „Кале“ — Скопје на име Живко Младеновски, Скопје. (494)

Работна книшка бр. 39114, издадена од Бирото за посредување на трудот — Скопје на име Искендер Зекиров, Скопје. (495)

Воена буква издадена од ВП 3450 — Ријека на име Александар Ј. Нешковиќ, Скопје. (496)

Работна книшка бр. 8981, издадена од Бирото за посредување на трудот — Скопје на име Исеин И. Исеинов, с. Д. Нерези — Скопје. (497)

Здравствена легитимација бр. 12025, издадена од ЗСО — Нови Пазар на име Мурат Хациќ, Скопје. (498)

Соборна книшка бр. 1055 издадена од СВР — Скопје на Јорганџиското претпријатие „Слога“ — Скопје. (499)

Свидетелства за I, II и III година и диплома за завршено училиште за санитарни техничари на име Благоја Цветковски, Скопје. (500)

Работна книшка бр. 98, издадена од Бирото за посредување на трудот — Скопје на име Десанка Бошкова, Скопје. (501)

Здравствена легитимација бр. 4759/57, издадена од ЗСО — Струга на име Доко Неврије, ул. „Абаз Емин“ бр. 26 — Охрид. (502)

- Работна книшка бр. 38473, издадена од Бирото за посредување на трудот — Скопје на име Цветанка Вучкова, Скопје. (503)
- Работна книшка бр. 2837/53, издадена од Бирото за посредување на трудот — Скопје на име Шефкет Ибраим, Скопје. (504)
- Дозвола на држење на ловечка пушка рег. бр. 1605, издадена од СВР — Скопје на име Трајан С. Тодоровски, с. Драчево — Скопско. (505)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Селман Зибер Елези, Скопје. (506)
- Работна книшка бр. 7582/54, издадена од Бирото за посредување на трудот — Скопје на име Кемал Ибрахим, Скопје. (507)
- Здравствена легитимација бр. 1311/55, издадена од ЗСО — Прилеп на име Милан Орданов Наскоски, ул. „Моша Пијаде“ бр. 160 — Прилеп. (508)
- Воена книшка издадена од Воениот отсек — Титов Велес на име Веис Амитов Максутовки, с. Согле — Титоввелешко. (509)
- Здравствена легитимација бр. 14445 на име Хамди М. Кариманов, Титов Велес. (510)
- Здравствена легитимација бр. 24872 на име Бојка Тодорова, П ком. зграда „Југопорцелан“ П влез — Титов Велес. (511)
- Работна книшка бр. 8136/167164 на име Риза Демиралли Ферати, с. Пирок — Тетовско. (512)
- Здравствена легитимација бр. 131, издадена од ВП 5555 — Штип на име Стојан Станковиќ, ВП 2724 — Струмица. (513)
- Здравствена легитимација бр. 26737, издадена од ЗСО — Битола на име Никола Димитров Кочовски, ул. „Лавчанска Корија“ бр. 60 — Битола. (514)
- Здравствена легитимација бр. 10155, издадена од ЗСО — Битола на име Аниша Мамуд Рифатова, ул. „Д. Х. Димов“ бр. 11 — Битола. (515)
- Ученичка книшка за VI одделение, издадена од Осмолетката „Добре Јовановски“ — Прилеп през 1960/61 год., на име Благоја Кузмановски, ул. „11 октомври“ бр. 184 — Прилеп. (516)
- Работна книшка бр. 5676, серија бр. 0640045, издадена од Бирото за посредување на трудот — Куманово на име Методи Трајков Зафировски, ул. „Бонево Трло“ бр. 6 — Куманово. (517)
- Здравствена легитимација бр. 1734, издадена од ЗСО — Кичево на име Милутин Задов Здравески, прет. за тутун „Треска“, Македонски Брод. (518)
- Службена милиционерска легитимација број 53045, издадена од ДСВР — Скопје на име Томе Горѓи Манасиевски, милиционер, Демир Капија — Кавадарци. (519)
- Здравствена легитимација на име Нада Ефтим Андова, Пехчево — Берово (520)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Куманово на име Славица Борива Стефановска, ул. „Живко Чалов“ бр. 38 — Куманово. (521)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Куманово на име Ведрија Цемова Демировска, ул. „27 март“ бр. 2 — Куманово. (522)
- Здравствена легитимација бр. 33659, издадена од ЗСО — Битола на име Илинка Велкова Најдоска, ул. „Кочо Палигола“ бр. 2а — Битола. (523)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Филијала — Ресен на име Милица Ристевска, с. Курбиново — Ресен. (524)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Филијала — Ресен на име Стефанка Димитриевска, ул. „Илинден“ бр. 1 — Ресен. (525)
- Здравствена легитимација бр. 1798, издадена од ЗСО — Кавадарци на име Миска Стојанова, ул. „Цано Попристов“ бр. 26 — Кавадарци. (526)
- Школско свидетелство за завршен III клас стопанско училиште, издадено од Стопанското училиште — Титов Велес на име Сретен Манев, ул. „Киро Рогужаров“ бр. 16 — Титов Велес. (527)
- Работна книшка издадена од Бирото за посредување на трудот — Гостивар на име Маренко Андоновски, с. Галате — Гостивар. (528)
- Здравствена легитимација бр. 5204, на име Мамуд Елезов Мамуди, Гостивар. (529)
- Здравствена легитимација бр. 1370/399 на име Керима Абдули, с. Чеграње — Гостивар. (530)
- Здравствена легитимација бр. 1371/339 на име Миликије Керима Абдули, с. Чеграње — Гостивар. (531)
- Здравствена легитимација бр. 19112, издадена од ЗСО — Штип на име Никола Гошев Тасев, с. Радање — Штипско. (532)
- Здравствена легитимација бр. 27916, издадена од ЗСО — Штип на име Анка Тасева, с. Радање — Штипско. (533)
- Здравствена легитимација бр. 27915, издадена од ЗСО — Штип на име Трајанка Тасева, с. Радање — Штипско. (534)
- Здравствена легитимација бр. 11156, на име Јордан Горѓиев Цветанов, с. Виноца — Кочани. (545)
- Здравствена легитимација бр. 22623, издадена од ЗСО — Кавадарци на име Киро Ташев, с. Брушани — Кавадарци. (536)
- Здравствена легитимација бр. 1351, издадена од ЗСО — Кавадарци на име Вера Кузманова Илова, „Гуро Ѓаковиќ“ бр. 51 — Кавадарци. (537)
- Здравствена легитимација бр. 13069, издадена од ЗСО — Кавадарци на име Злата Е. Пецова, ул. „7 септември“ бр. 119 — Кавадарци. (538)
- Здравствена легитимација бр. 12855, издадена од ЗСО — Кавадарци на име Душанка Чулева, учителка, с. Бегниште — Кавадарци. (539)
- Возачка дозвола бр. 52, издадена од СВР — Битола на име Јован Дончев Ангелевски, с. Добромири — Битолско. (540)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Ниази Османовски, ул. „Тризла“ бр. 89 — Прилеп. (541)
- Здравствена легитимација бр. 2250, издадена од ЗСО — Куманово на име Дивна Борис Ивановска, ул. „Т. Горѓов“ бр. 32 — Куманово. (542)
- Здравствени легитимации, издадени од ЗСО — Скопје на Нада, Анастасија и Мери сите Низамови, Скопје. (543)

ЛИЧНИ КАРТИ

Лична карта рег. бр. 11958, серија бр. 0192468 издадена од СВР — Битола на име Петре Соколев Бинишоски, с. Бела Црква — Прилеп. (353)

Лична карта рег. бр. 28370, серија бр. 0222568 издадена од СВР — Охрид на име Ремзије Рифаг (Мемедоска) Далипоска, ул. „Емин Абас“ бр. 35 — Охрид. (354)

Лична карта рег. бр. 5299, серија бр. 0749817 издадена од СВР — Охрид на име Ристо Лазев Софрониоски, с. Лазаровци — Кичево. (355)

Лична карта рег. бр. 21261, серија бр. 0216711 издадена од СВР — Охрид на име Ислам Билал Исмаилоски, с. Шутово — Кичево. (356)

Лична карта рег. бр. 14143, серија бр. 0759209 издадена од СВР — Кичево на име Рахит Ајдар Спајкоски, с. Црвци — Кичево. (357)

Лична карта рег. бр. 38413, серија бр. 0693678 издадена од СВР — Тетово на име Борислав Лазов Петрушевски, с. Теарце — Тетовско. (358)

Лична карта рег. бр. 15765, серија бр. 0674962 издадена од СВР — Тетово на име Казим Казим Таири, с. Боговиње — Тетовско. (359)

Лична карта рег. бр. 12893, серија бр. 0709403 издадена од СВР — Гостивар на име Цветан Рафаил Стојаноски, с. Стенче — Тетовско. (360)

Лична карта рег. бр. 5302, серија бр. 0664660 издадена од СВР — Тетово на име Речеп А. Речепи, с. Г. Речица — Тетовско. (361)

Лична карта рег. бр. 50354, серија бр. 0036335 издадена од СВР — Скопје на име Павлина Цветко Аврамова, Скопје. (776)

Лична карта рег. бр. 6070, серија бр. 0589766 издадена од СВР — Скопје на име Риза Фејзо Абазовски, Скопје. (777)

Лична карта рег. бр. 24438, серија бр. 0600558 издадена од СВР — Скопје на име Велимир Трпе Атанасовски, Скопје. (778)

Лична карта рег. бр. 21284, серија бр. 0597405 издадена од СВР — Скопје на име Трајанка Ване Богдановска, Скопје. (779)

Лична карта рег. бр. 24739, серија бр. 0655080 издадена од СВР — Скопје на име Слободанка Михаило Буњевац, Скопје. (780)

Лична карта рег. бр. 40499, серија бр. 0656429 издадена од СВР — Скопје на име Марица Наке Даскалова, Скопје. (781)

Лична карта рег. бр. 91794, серија бр. 0606281 издадена од СВР — Скопје на име Манасија Петруш Додиќ, Скопје. (782)

Лична карта рег. бр. 101454, серија бр. 0205268 издадена од СВР — Скопје на име Лазар Ламбе Ефтимовски, Скопје. (783)

Лична карта рег. бр. 18552, серија бр. 0594672 издадена од СВР — Скопје на име Филип Цветко Илиевски, Скопје. (784)

Лична карта рег. бр. 76709, серија бр. 0054651 издадена од СВР — Скопје на име Славе Софроние Илиевски, Скопје. (785)

Лична карта рег. бр. 98127-а, серија бр. 0202162 издадена од СВР — Скопје на име Зулфи Рамадан Исен, Скопје. (786)

Лична карта рег. бр. 103767, серија бр. 0204550 издадена од СВР — Скопје на име Борис Тане Канзуров, Скопје. (787)

Лична карта рег. бр. 121814, серија бр. 0260510 издадена од СВР — Скопје на име Живка Јордан Китанова, Скопје. (788)

КОНКУРСИ

КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ПРИ ФАКУЛТЕТ-СКОТО ШУМСКО СТОПАНСТВО „КАРАОРМАН“ КИЧЕВО

распишува

К О Н К У Р С

за пополнување работното место приправник референт I врста

Кандидатот да има завршено земјоделско-шумарски факултет.

Плата по Законот за јавните службеници, а положајна по Одлуката за рамките на положајните плати на републичките органи.

Молбите со потребните документи да се достават до конкурсната комисија.

Конкурсот трае 15 дена од објавувањето.

Стапување на работа по оценување на решението. (507)

КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ПРИ ЈУГОСЛОВЕНСКАТА ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА — ЦЕНТРАЛА ЗА НРМ — СКОПЈЕ

распишува

К О Н К У Р С

За потребите на Југословенската инвестициона банка — Централа за НРМ — Скопје и тоа:

1. еден градежен инженер
2. 4 референта по кредитирање
3. еден референт за економат

Под т. 1 — кандидатот да има завршено технички факултет — градежен отсек, да има пракса и положен стручен испит;

Под т. 2 — кандидатите да имаат завршено економски факултет или средна стручна спрема со подолгогодишна пракса;

Под т. 3 — кандидатот да има завршено средно образование и да има пракса.

Основна плата според Законот за јавните службеници, а положајна плата по договор.

Кандидатите покрај молбите треба да приложат: биографија, документи по чл. 31 од ЗЈС и документи за работен стаж.

За кандидатот под т. 1 обезбедуваме двособен конфорен стан.

Рок за доставување на молбите 15 дена по објавувањето на конкурсот.

Овој конкурс трае сè до пополнувањето.

Рок за постапување на работа по обостран договор. (508)

КОМИСИЈАТА ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА КОНКУРСИ ЗА ДИРЕКТОРИ НА СТОПАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ НА НО НА ОПШТИНАТА КРИВА ПАЛАНКА

распишува

К О Н К У Р С

за пополнување упразнето работно место **ДИРЕКТОР** на Шумско-индустрискиот комбинат „Осогово“ во Крива Паланка

Услови: Шумарски инженер со 3 години пракса во структурата. Плата по Тарифниот правилник на Претпријатието.

Настап на работа од 1 мај 1961 година.

Молбите со кратка биографија, како и потребните документи се поднесуваат до Комисијата.

Овој конкурс има важност 1 месец и трае до крајот на месец април. (509)

На основа чл. 21 и 33 став 1, член 354 од Законот за јавните службеници, Комисијата за службенички работи на Народниот одбор на општината Крушево

распишува

К О Н К У Р С

за пополнување работното место **УПРАВИТЕЛ** на Ветеринарната станица во Крушево

Услови:

1. да има завршен ветеринарен факултет;
2. положен стручен испит и 3 години практика на раководни работи.

Плата по Законот за јавните службеници, а полагајна плата по Решението за установување полагајни плати на Ветеринарната станица во Крушево.

Молбите прописно таксирани со куса биографија и документи по чл. 31 од Законот за јавните службеници, ќе се примаат во Народниот одбор на општината Крушево — Комисија за службенички работи, во рок од 15 дена од денот на објавувањето на конкурсот, а во колку местото не ќе се пополни, конкурсот останува отворен се до пополнувањето. (510)

Врз основа на чл. 36 ст. 3 од Законот за јавните службеници, Конкурсната комисија при Станицата за заштита на растенијата — Штип,

распишува

К О Н К У Р С

за пополнување работното место **РЕФЕРЕНТ** по растителни болести во Станицата

Услови: Завршен земјоделски факултет со или без пракса на проблемите за заштита на растенијата.

Плата по Законот за јавните службеници, а полагајна плата по решението за полагајни плати на станицата.

Конкурсот почнува од 1-IV-1961 год. и трае до пополнувањето на работното место. (511)

СОВЕТОТ НА ЗАВОДОТ ЗА ЗАПОСЛУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ НА НРМ

распишува

К О Н К У Р С

за пополнување на следните работни места:

1. Самостоен референт за стручно оспособување
2. Самостоен референт за професионална ориентација и професионално просветување,
3. Самостоен референт за запослување на лица со намалена работна способност и преквалификација,
4. Шеф на одсек за планирање и движење на работна рака,
5. Самостоен правен референт.

Услови:

Под точка 1: Завршен филозофски факултет — педагошка група со најмалку 8 год. служба во просветно-научна струка, положен стручен испит и по можност да познава еден стран јазик.

Под точка 2: Завршен филозофски факултет — психолошка или педагошка група со најмалку 5 год. служба во просветно-научна струка, со положен стручен испит и по можност да познава еден стран јазик.

Под точка 3: Завршен филозофски или економски факултет со најмалку 5 год. работен стаж и положен стручен испит.

Под точка 4: Завршен економски факултет со најмалку 5 год. работен стаж и положен стручен испит.

Под точка 5: Завршен правен факултет а прикритет имаат лица со подолг работен стаж.

На конкурсот можат да учествуваат кандидати кои ги исполнуваат условите по чл. 31 од Законот за јавните службеници.

Платата по одредбите на Законот за јавните службеници а полагајна плата по Одлуката за полагајните плати на работните места во Заводот за запослување на работниците на НРМ. За работните места под точка 1, 2 и 3 (просветни работници) предвиден е и посебен додаток. Стан може да се обезбеди по претходен договор за сите работни места.

Молбите комплетирани со потребни документи предвидени со чл. 31 од Законот за јавните службеници да се донесат лично или да се достават по пошта на адреса: РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА ЗАПОСЛУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ НА НРМ — СКОПЈЕ.

Рокот на траење на конкурсот е 15 дена од денот на објавувањето на истиот, а во случај на непополнување се продолжува уште 15 дена. (512)

СОДРЖИНА

69. Програма за изменување и дополнување на Програмата за полагање испит за квалификуван и вискоквалификуван работник од прехранбената струка — — — — — 169